

1.	Наслов на наставниот предмет	ОСНОВИ НА ЛОГОПЕДИЈА			
2.	Код	ДЛ-111			
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломиран логопед			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ЈЗУ Клиника за уво, нос и грло - Скопје ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв			
6.	Академска година/семестар	Прв	7.	Број на ЕКТС кредити	7
8.	Наставник	Проф. др. Марина Чакар Др. сци. Весна Лазаровска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Да стекне основни знаења од логопедијата, да се запознае со нејзината суштина, методите и техниките ки се применуваат • Да ги совлада основните поими,, поделба, значење и цели на логопедијата • Да се запознае со тимската работа во логопедијата • Да ги запознае компетенциите и одговорноститево својата професија • Да ги запознае организационите модели во логопедијата • Да ги развива вештините за работа во тим. 				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава (40 часа) <ul style="list-style-type: none"> • Историјат на логопедијата • Дефиниција и поделба на логопедијата • Терминологија • Оштетување, онеспособеност и попреченост (хендикеп). Видови на оштетување кои можат да доведат до појава на онеспособеност и попреченост. • Функционирање , онеспособеност и здравје • Терапевтска и рехабилитациона дејност • Тимска работа во логопедијата • Психосоцијални активности во логопедијата • Базични познавања од логопедијата, нејзини цели, задачи, видови, основни принципи, индикации и контраиндикации. • Основни принципи во логопедијата • Проценка на пациентот од страна на логопедот. Вежби (30 часа) <ul style="list-style-type: none"> • Обука на логопедот за тимска работа во рехабилитацијата на слухот, говорот, гласот и јазикот • Запознавање со основните методи во логопедијата на лицата со неспособност и попреченост. Пракса (40 часа) <ul style="list-style-type: none"> • Праксата е задолжителна и се изведува на различни одделенија под водствона ментор – професори логопед одговорен за тој оддел. • Студентот е должен да се вклучи во сите активности во текот на полно работно време за што води дневник. 				
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, семинари, пракса				

13.	Вкупен расположив фонд на време		110	
14.	Распределба на расположивото време			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	40 часа
		15.2.	Вежби, Семинари	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	40 часа
		16.2.	Самостојни задачи	
		16.3.	Домашно учење	
17.	Начин на оценување		бодови	
17.1	Континуирани проверки	Проверката е писмена		
17.2	Завршен испит	Испитот е писмен и/или практичен. Се состои од континуираната проверка и / или практичниот испит. Оценката на целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз основа на зирот на бодовите од сите активности, вклучувајќи ги и континуираните проверки и практичниот дел од испитот. Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од континуираните проверки и практичниот испит, во спротивно се јавува на комплетен завршен испит.		
17.3	Семинарска работа/проект (презентација: усмена)	мин.-макс.		
17.4	Активно учество	мин.-макс.		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) F
		од 60 до 68 бода		6 (шест) E
		од 69 до 76 бода		7 (седум) D
		од 77 до 84 бода		8 (осум) C
		од 85 до 92 бода		9 (девет) B
		од 93 до 100 бода		10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската и практичната настава за да пристапи на континуираната проверка.Проверката е писмена.Практичниот дел на испитот се изведува по завршување на вежбите и се состои од проверка на практичните знаења и оценка на оценувањето и ангажманот на студентот.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаење за да се добие потпис.		
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		
		1.	С. Голубович. Клиничка Логопедија	
	22.2.	Дополнителна литература		
1.		Авторизирани предавања од предавачите		